

UDK 202/904

ISSN 0350-1639

# **MACEDONIAE ACTA ARCHAEOLOGICA**

Број 17

1999-2001

Maced. acta aschaeol. Број 17 Страни 1-376 Скопје 2006

ЗВОНКО БЕЛДЕДОВСКИ  
ТРАЈЧЕ НАЦЕВ  
Завод и Музеј - Штип

## НОВООТКРИЕН ТЕРМАЛЕН ОБЈЕКТ ВО БАРГАЛА

Во најново време Заводот и Музеј - Штип на археолошкиот локалитет Баргала<sup>1</sup> изведува интензивни археолошки истражувања во голем дел проследени со конзерваторски интервенции, при што се откриени: оградниот ѕид на Епископиумот, остататоци од влезната архитектура во предворието на Епископската базилика со објекти од стопански и станбен карактер, северозападниот градски бедем со главната порта, објекти во дворот на базиликата и новооткриениот архитектонски бисер на градот, термалниот објект - Доцноантичката бања<sup>2</sup> (Пл. I).


Истражувачките активности се изведуваа на широкиот простор меѓу Епископската базилика и северозападниот градски бедем, зафаќајќи ги квадратите В1, В2, Г1 и Г2 од општата квадратна мрежа на локалитетот. Истражувањето во 2001 год. претставува континуитет на проектот „Истражување во рамките на Епископиумот“ започнат во 1999 година.

Археолошките активности во 2001 год. резултираа со многу значајно археолошко открытие.<sup>3</sup> Регистриран е уште еден објект, Доцноантичка терма - бања, со што ранохристијанскиот баргалски Епископиум добива посебно значење, а самиот објект како таков играл многу значајна улога во целокупното функционирање на Епископиумот.

<sup>1</sup> За археолошкиот локалитет Баргала види: Алексова Б., 1989 год. и таму наведена литература.

<sup>2</sup> Интензивните археолошки истражувања и конзерваторски дејности на локалитетот Баргала, Заводот - Музеј ги изведува од 1995/96 год. Истражувањата ги раководеше З. Белдедовски, археолог-советник, а конзерваторските активности се изведуваа под раководство на Т. Нацев, археолог виш конзерватор и Р. Петковски архитект, советник-конзерватор.

<sup>3</sup> Истражувањата се изведуваа во текот на мај и јуни, а истите беа продолжени во ноември и декември 2001 год. Со Проектот раководеше З. Белдедовски во соработка со Љ. Кљонкова, архитект-документатор и К. Спасов, фотограф.



Бањата е лоцирана на просторот меѓу дворот на Епископската базилика и северозападниот градски бедем. Објектот е со издолжена основа, должина 19 м и најголема широчина до 13 м и е ориентиран во правец североисток-југозапад.

Во прашање е добро зачуван комплексен објект со поединечни простории меѓусебно функционално поврзани, секоја од нив со посебна намена која произлегува од различните процедури на капењето. Иако овој објект не е во целост истражен, јасно се одделуваат следните архитектонски елементи: аподитериум (голема сала - соблекувална), фригидариум (студена бања со голем базен), тенидариум (бања со млака вода), лаконикум - судаториум (просторија за испотување - сауна) и калдариум (топла бања) (Пл. I). Со калдариумот е поврзан фурниумот - печка за подно затоплување и затоплување на водата. Целиот објект е релативно добро зачуван, а особено хипокаустот - висечкиот под, како и базените и кадите во фригидариумот, тенидариумот и калдариумот.

### Просторија бр. 1 (apoditerium и frigidarium)

Просторијата го зафаќа западниот дел од бањата. Димензиите на внатрешниот простор на салата (соблекувалната) изнесуваат 8.35 x 6.00 м. Подот е изведен со камени плочи од црвеникава бреча поставени врз супструкција од, во најголем дел, речни камења втопени во хидростатен малтер. По целата должина на јужниот и северниот сид се изсидани банкини



Сл. 1. Аподитериум, фригидариум и дел од тенидариумот

- клупи со димензии  $0.60 \times 0.50$  м. Остатоци од банкини се констатирани и долж западниот сид. Во средишниот дел на просторијата изградена е уште една банкина. Банкините, како и подот обложени се со црвеникави камени плочи (сл. 1). Широчината на сидовите кои ја оформуваат просторијата изнесува  $0.70-0.75$  м. Во северниот сид над банкините вградени се две полукружни ниши (Пл. I).

Во просторијата (соблекувалната) констатирани се два влеза однадвор. Првиот влез кој подоцна бил засидан е вграден во јужниот сид. Вториот влез (северниот) е вклопен меѓу западниот сид од објектот и западниот сидан столбец - носач на сводната конструкција на базенот. Меѓу источниот столбец - носач на сводот од базенот и источниот сид регистриран е влез во просторија бр. 2 со широчина од 0.85 м.


При откривањето на подот од просторијата во слој од гареж и пепел регистриран е еден бакарен фолис на Јустин II (565-578 г.). Од другите наоди за одбележување е едно мено од бифора, најдено на подот во источниот дел од просторијата.

Аподитериумот (соблекувалната), всушност, преставува собирна сала каде што луѓето поминувале извесно време пред капењето, а, пак, по капењето го приспособувале своето тело кон нормалната температура (Пл. I).

Соблекувалната на северозапад завршува со издвоен апсидален простор со широчина 3.80-4.00 и длабочина на апсидата 3.70 м (Пл. I). Апсидалниот сид е широк 0.80 м кој на краевите завршува со проширени сидани столбци со димензии  $1.30 \times 0.95$  м како носачи на сводот од апсидалниот простор. При чистењето на овој простор од шут (речни камења, блокови од бигор, фрагменти од тули и керамиди и хидростатен малтер) на ниво од 1.75 м откриен е подот на базенот попложен со камени плочи. Базенот е со димензии  $3.90 \times 2.50$  м. Од јужната страна базенот е ограден со сид - скалиште, долг 3.90 и широк 1.20 м. Граден е од тули и црвен хидростатен малтер, а поплучувањето на подот и сидовите е изведено со камени плочи врз хидростатен малтер. Во северозападниот дел од базенот на ниво на подот во сидот регистриран е отвор за истекување на водата нанадвор. На подот од базенот лежи капител за мено од бифората - прозорец од челото на апсидата. Овој релативно голем полукружен базен го претставува фригидариумот - студената бања (Пл. I).

## Просторија бр. 2 (tepidarium)

На просторот меѓу источниот сидан столбец (носач на сводната конструкција на базенот) и северниот сид од соблекувалната вграден е влез широк 0.85 м, кој комуницира со тепидариумот (бања со млака вода).



Сл. 2. Мал базен - када во тепидариумот

Со откопите кон запад во должина од 3.60 м и кон исток 5.40 м, а во длабочина од 1.50-1.90 м, отстрануван е исклучиво шут (градежен речен камен, обработени блокови од бигор, градежни тули, керамиди и хидростатен и варов малтер).

Наоди: мено од бифора од андензит, фрагменти од доцноантички и раносредновековни керамички садови, фрагменти од прозорско стакло и стаклени садови и железни клинови.


Тепидариумот - бањата со млака вода е со правоаголна форма, ориентирана во правец североисток-југозапад и со димензии: 5.40 x 2.00 м со проширен апсидален дел за 1.70 м кон север каде што е лоциран базенот - поголемата када. Подот на просторијата е попложен со камени плочи врз слој од хидростатен малтер. Подот е добро зачуван со извесни оштетувања во западната половина (Пл. I).

Во истурениот полукружен северен дел на пониско ниво од подот на просторијата лоциран е добро зачуван мал базен - када со површина 1.80 x 1.00 м. Оплатата од камени плочи на полукружниот сид е зачувана во висина од 0.60 до 0.80 м. Подот, кој исто така е од камени плочи, е добро зачуван. Во сидот, во висина на подот, констатиран е отвор за истекување на водата. До базенот се доаѓа преку високо скалиште (ограден сид), исто така обложен со црвеникави камени плочи. Скалиштето е долго 2.00 м, а широко 0.70 м. Во неговата западна половина во највисокиот дел констатирани се остатоци од глинена цевка за довод на вода (Пл. I и сл. 2).

Источниот дел на просторијата исто така завршува полукружно-апсидално. При чистењето на оваа источна апсида откриена е уште една када, но со помали димензии: 1.50 x 0.65 м и длабочина до 0.30 м. Отворот за истек на водата е вграден во западниот ограден сид на кадата. Подот на кадата е во истото ниво со подот на просторијата.

Отпадната вода од кадата преку подот на просторијата кон запад истекувала преку прагот од влезот во аподитериумот во кој е врежан канал за истек на водата и понатаму преку аподитериумот кон запад истекувала преку влезот на бањата низ изжлебени камени блокови надвор од објектот (Пл. I).

Наведените податоци укажуваат дека оваа мала када е со посебна на-



Сл. 3. Канал за одвод на чадот

мена, простор кој служел за плакнење - обмивање на телото со млака вода по излезот од калдариумот (топлата бања) и просторијата за испотување (лаконикум).

Под подот на просторијата кон север вграден е засводен канал долг 2 и широк 1 м со вентилацијска функција за излез на чадот и дел од топлиот воздух, кој, всушност, преставува дел од системот на висечкиот под - хипокаустот на бањата (сл. 3).

Присуството на голема количина делкани блокови бигор во шутот на просторијата укажува на сводна конструкција на покривот од тепидариумот, изведен од бигор.


При разоткривањето на аподитериумот, фригидариумот и тепидариумот регистрирани се бројни фрагменти од глинени водопроводни цевки за довод на вода до базените и кадите.

### Просторија бр. 3 (laconicum - sudatorium)

Лаконикумот е лоциран јужно од тепидариумот. Двете простории комуницираат со влез широк 0.80 м. Како и во претходните откопи така и при откривањето на оваа просторија изведувани се длабоки ископи на шут во длабочина од 1.60-1.80 м. Руинираноста на просторијата е нешто поголема во однос на претходните. Градежен камен, обработени блокови бигор, варов и хидростатен малтер, тули и ćерамиди, гареж и јаглен е карактеристика на остранетиот материјал.

Подот е хипокауст - висечки под со инсталација за подно и сидно затоплување на просторијата.<sup>4</sup> Како носачи на суспензурата - подната супструкција од хидростатен малтер, тули и плочи од црвеников бреч, употребени се сидани столбци од четвртести и веројатно кружни тули, камени колони, а можеби и глинени цевки - тубули.<sup>5</sup>

Во јужниот полукружен дел на лаконикумот над подот иззидана е издигната супструкција од тули и малтер со намена за седење - престој при чинот на загревање и потење на телото. Долж западниот, северниот и источниот сид на просторијата до висина од 0.60 м и широчина од 0.25-



Цртеж 1 Пресек југоисток - северозапад

0.30 м иззидана е топлотна конструкција од тули и делови од покривни ćерамиди вертикално поставувани со вертикални канали - шуплини за циркулација на топлиот воздух од хипокаустот. Оваа топлотна супструкција однадвор е обложена со камени плочи (Пл. I).

<sup>4</sup> За хипокаустот како топлотна инсталација во римските и рановизантиските објекти види: Иванов Т., 1971, 23-44.

<sup>5</sup> Долниот дел - каналите на хипокаустот не се истражени.



Сл. 4. Арки над подот во лаконикумот

Во долните партии на источниот сид над подот кој го дели лаконикумот од калдариумот констатирани се четири полукружни отвори - арки изведени со тули. Арките се со пречник од 0.35 м. Арките ги носат сидани колони кои формираат канали за циркулација на топлиот воздух од калдариумот кон лаконикумот (цртеж 1 и сл. 4).

#### Просторија бр. 4 (caldarium)

Преку влез во источниот сид широк 0.70 м лаконикумот комуницира со калдариумот. Просторијата со површина 5.40 x 2.30 м ја сочинуваат следниве елементи: хипокауст - висечки под, јужна полукружна када, северна правоаголна када и фурниум во источниот дел (пл. I и сл. 5).

Суспензурата на подот е изведена на носачи - столбци сидани од четвртести и кружни тули со можност за употреба и на глинени тубули. Просторот под суспензурата и каналите за струење на топлиот воздух не се истражени. Подот како и кај другите простории попложен е со камени плочи, во поголем дел релативно добро зачувани.

Јужната када има полукружна форма со димензии 1.30 x 1.10 м и длабочина до 0.90 м. Полукружниот сид широк 0.25 м е изведен од вертикално поставени фрагменти од керамиди и тули со отвори за вертикално струење на топлиот воздух од хипокаустот. Сидовите на кадата се попложени со камени плочи, поставувани врз хидростатен малтер (сл. 6).




Сл. 5. Калдариум

Кадата има отвор за истек на водата. Како и кај претходните простории, горните партии на калдариумот завршуваат со сводна конструкција изведена од бигор. Во средишниот дел на јужниот сид од калдариумот, над кадата, вграден е прозорски отвор зачуван половично. Во северниот дел од просторијата лоцирана е втората када, која за разлика од останатите е со правоаголна форма. Кадата е со димензии  $1.50 \times 0.90$  м и зачувана длабочина до 0.80 м. Сиданата правоаголна топлотна конструкција е исто така со вертикални отвори за циркулација на топлиот воздух (Пл. I).

Во и околу северната правоаголна када најдени се поголем број мали цилиндрични глинени тубули за сидно затоплување (Т. I, 4).

На сидот над кадата регистрирани се остатоци од долги железни клинови со Т форма со кои глинените тубули биле прикрепувани перпендикуларно на оплатата од камени плочи на сидот. Тубулите биле поставувани во прави хоризонтални редови на одредено растојаније една од друга.

Фурниумот е вграден во источниот дел од просторијата. Огништето со сводна конструкција од тули и малтер кое не е во целост истражено има елипсовидна форма со димензии  $1.20 \times 0.80$  м. Лоцирано е под нивото на подот од хипокаустот (Пл. I). Од нивото на почетните откопи до завршното ниво на недоистражениот фурниум длабочината на откопот, а со тоа и конструкцијата на фурниумот изнесува  $2.60-2.70$  м. Сидната маса на фурниумот над конструкцијата од огништето е градена со двојни сидови, а на внатрешноста од сидовите зачувани се остатоци од хидростатен црвен мал-



Сл. 6. Јужна када во калдариумот


тер со дебелина од 0.10-0.15 м. Овие податоци даваат за право да размислуваме дека горните партии на фурниумот претставуваат простор за акумулација на вода која по нејзиното затоплување преку глинена водопроводна инсталација била доставувана до кадите и базените во бањата.

Огништето на фурниумот е под нивото на хипокаустот, преку чии канали циркулирал топлиот воздух за загревање на калдариумот, лакониумот и тепидариумот.


Сондирањето покрај североисточната и источната фасада на бањата во длабочина до 1.50 м ги регистрираа горните партии на североисточниот и источниот сид од бањата. Овие сидови по својата конструкција и масивност се разликуваат од останатите сидни маси на бањата. Во прашање се двојни сидови прилепени еден до друг со широчина од 1.20- 1.60 м. Ваквата конструкција произлегува од потребата за поголема термичка изолација.

Средишниот источен дел од источната фасада со димензии: должина 3.00 м и широчина 1.50 м, во кој е вграден фурниумот - печката е цел на натамошните истражувања. На ниво од 1.30 м констатиран е длабок свод во вид на широка ниша изведен од тули и малтер. Најверојатно овој свод е дел од архитектонската изведба на фурниумот со огништето за дрва кое се наоѓа, како што е веќе кажано, на нивото под подната конструкција на хипокаустот во бањата.

При разоткривањето на овој простор констатирани се следниве наоди: релефна плоча од андензит со претстава на барска птица како пер-



T. I. Керамички тубули и архитектонска и релјефна пластика



Сл. 7. Монети на Јустинијан I (527-565) и Јустин II (565-578)

сонификација на водата (Т. I, 1), капител (Т. I, 2), база за колона (Т. I, 3), голем број фрагменти од фреско-живопис, делови од оксидирани метални предмети и животински коски. Како значаен наод ги издвојуваме петте бакарни монети, полуфолиси и фолис на Јустинијан I (527-565 г.) и Јустин II (565-578 г.), најдени во слој на гареш и пепел на длабочина од 1.50 м до источниот сид (сл. 7). Овие монети во голема мера ја детерминираат горната граница од егзистенцијата на термата.

Со истражувањата кои ќе продолжат на овој простор најверојатно ќе биде разоткриена конструкцијата на префурниумот кон исток, како составен елемент на термата.

Снабдувањето на термата со вода најверојатно е изведувано од цистерната за вода лоцирана во близина на термата или, пак, преку посебна водопроводна инсталација од некој друг акумулациски дотур на вода. Решение на овој проблем ќе се бара со натамошните дооткривања на објектот и просторот источно од термата.<sup>6</sup>

Со цел да се регистрира и документира северозападната фасада на бањата, на тесниот простор меѓу бањата и северозападниот градски бедем во должина од 21 м, и средна широчина од околу 2.00 м, изведени се длабоки откопи од 1.50-2.30 м, при што е регистрирана комуникација

<sup>6</sup> Поцелосно стручно публикување и презентирање на бањата ќе биде реализирано по нејзиното целосно и детално разоткривање.

- улица, поплочена со камени плочи која западните делови од Епископијата ги поврзува со источните објекти и одбранбената средишна кула од градскиот бедем на североисточниот дел од градот (Пл. I).

На територијата од Р. Македонија познати се поголем број антички терми и објекти со хипокауст. Како позначајни ќе ги наброиме: бањата во с. Банско кај Струмица,<sup>7</sup> Големата и Малата бања во Стоби,<sup>8</sup> бањата во Хераклеја<sup>9</sup> и термалниот објект во Скупи.<sup>10</sup>

Бројни терми од римскиот и доцноантичкиот период познати се од териториите на соседна Србија и Бугарија лоцирани во и околу поголемите антички градови, како на пример: термата во Царичин Град,<sup>11</sup> римската терма во Сирмиум,<sup>12</sup> бањите во Пауталија,<sup>13</sup> Монтана,<sup>14</sup> Пловдив,<sup>15</sup> Никополис<sup>16</sup> итн.

Zvonko Beldedovski  
Trajče Nacev  
Institute and Museum Štip

## NEWLY DISCOVERED LATE ROMAN THERMA IN BARGALA

### S u m m a r y

Research activities carried out by the Institute and Museum of Štip at the archaeological site of Bargala in 2001 brought about a discovery of great number of structures, among which especially important is a thermal structure - Late Roman bath.

The Late Roman bath - therma is located in the area between the basilica courtyard and the town walls. The structure as a whole is rather well preserved in all its architectural elements and has separate rooms communicating in a functional manner. Each of the rooms had specific purpose arising from different stages in the bathing practice. Although the structure has not been completely researched yet, the following architectural elements can be distinguished: apoditerium (dressing room),

<sup>7</sup> Ананиев Ј., 1989, 333-339.

<sup>8</sup> Mano Zissi Dj., 1940, 232-234; Vinčić Ž., 1963, 95-96; Vinčić Ž., 1953, 96-97.

<sup>9</sup> Јанакиевски Т. - Манева Е. - Ивановски Н., 1983.

<sup>10</sup> Гарашанин М. - Корачевиќ Д., 1987, 19-96.

<sup>11</sup> Петровиќ Н., 1961, 11-20.

<sup>12</sup> Паровиќ Пешикан М., 1966, 31-45.

<sup>13</sup> Русева - Слоковска Л., 1964, 35.

<sup>14</sup> Александров Г., 1971.

<sup>15</sup> Цончев Д., 1950, 138.

<sup>16</sup> Иванов Т., 1952, 221.

\* Плановите и цртежите ги изработи Љ. Кљонкова, фотографиите К. Спасов.

frigidarium (a cold water bath with a large pool), tepidarium (lukewarm water bath with a big and a small tub), laconicum (sauna) and caldarium (hot bath with two small pools - tubs). The caldarium is connected with furnium - a furnace for heating the floors and the water (Pl. I and figs. 1, 2, 5 and 6). The entire structure is relatively well preserved, particularly the hypocaust - suspended floor, the pools and tubs.

By the discovery of the Late Roman therma, the Early Christian episcopate of Bargala acquired a special importance the structure itself must have played significant part in the overall functioning of the episcopate.

In the territory of R. Macedonia several major thermal structures have been discovered at the sites of Stobi, Heraclea, Scupi and in v. Bansko near Strumica dating from the Roman and Late Roman period.

## Библиография

**Александров Г., 1971,** *Монитана*, София

**Алексова Б., 1989,** *Етнографијата на Брегалница*, Прилеп

**Ананиев Ј., 1989,** Археолошки истражувања на локалитетот „Турска Бања - Панаѓур“ село Банско кај Струмица 1978-1981, *Зборник на трудови*, Завод и Музей, Струмица

**Гарашанин М. -**

**Корачевич Д., 1987,**

**Иванов Т., 1952,**

**Иванов Т., 1971,**

**Јанакиевски Т. -**

**Манева Е. -**

**Ивановски Н., 1983,**

**Mano Zissi Dj., 1940,**

**Паровиќ Пешикан М., 1966,** Римске терме у Сирмиуму, *Старинар XV – XVI*, 1964-1965, Београд

**Петровиќ Н., 1961,** Терме у Царичином Граду, *Старинар XII*, Београд

**Русева - Слоковска Л., 1964,** Римска обществена сграда в Пауталија, *Археологија* кн 1, София

**Цончев Д., 1950,**

**Vinčić Ž., 1963,**

**Vinčić Ž., 1953,**

Истражувања во Скупи од 1978-1981 год., *Maced. acta archaeol.* бр. 7-8, 1981-1982, Скопје. *Разкопки в Nikopolis ad Istrum през 1945 г.*, ИАИ, XVIII, София.

Проучвания врху хипокауста от римската и раноизвансиската епоха в България, *Археология книга 1*, БАН, София.

*Heraclea Lyncestis* (водич), Завод, Музей и Галерија, Битола.

Bemerkungen über die altbyzantinische Stadt von Stobi, *CISB II*

*Velike gradske terme, Arheološki pregled 5*, Beograd

*Male gradske terme, Arheološki pregled 5*, Beograd